



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 8 декември 2003
Скопје
Број 78

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 170
денари. Жиро сметка 30000000188798

1715.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 14,069
- МБ - 98	до 14,492
- БМБ - 95	до 14,735
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 14,847
- Д - 2	до 14,424
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 15,628
г) Мазут	до 9,328 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 50,50
- МБ - 98	до 51,00
- БМБ - 95	до 48,00
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 36,50
- Д - 2	до 36,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 26,50
г) Масло за горење (мазут)	до 11,597 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" вajat франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	25,128
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	12,485
- Д - 2	12,484

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.
-----------------------------------	----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 9.12.2003 година.

Бр. 23-5364/1
8 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1716.

Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ

1. Од должноста претседател и член на Економскиот совет се разрешуваат:

- а) претседателот
- м-р Петар Гошев
- б) членот
- Илија Филиповски.

2. За претседател и член на Економскиот совет се именуваат:

- а) за претседател
- м-р Никола Поповски, министер за финансии
- б) за член
- Стевчо Јакимовски, министер за економија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2846/4
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1717.

Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 67/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ

1. Од должноста членови на Правниот совет се разрешуваат:

- Исмаил Дарлишта,
- Снежана Тасиќ.

2. За членови на Правниот совет се именуваат:

- Иџет Мемети, министер за правда,
- Миле Зечевиќ, генерален секретар на Владата на Република Македонија,
- Никола Стоименовиќ, нотар од Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2847/5
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1718.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2003 и 57/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. Од должноста претседател и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година, се разрешуваат:

- а) претседателот
- Снежана Тасиќ
- б) членовите
- Дарко Бабамав
- Горјан Тозија.

2. За претседател и член на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година, се именуваат:

а) за претседател
- Миле Зечевиќ, генерален секретар на Владата на Република Македонија
б) за член
- Ристо Танески, советник за заштита на културното богатство во Министерството за култура.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3598/4
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1719.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

1. Халит Хајдари се разрешува од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4889/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1720.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика, се именува Назиф Буши, социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4890/2
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1721.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА

1. Борче Петковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, заклучно со 17 ноември 2003 година, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5259/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1722.

Врз основа на член 24 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ**

1. Од должноста претседател и член на Комисијата за распределба на средства за купување на канцелариски мебел, поради заминување на друга должноста, се разрешуваат:

- а) претседателот
- м-р Петар Гошев
- б) членот
- Милаим Ајдини.

2. За претседател и член на Комисијата за распределба на средства за купување на канцелариски мебел се именуваат:

- а) за претседател
- м-р Никола Поповски, министер за финансии
- б) за член
- м-р Агрон Буџаку, министер за транспорт и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 17-5260/1
1 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1723.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ**

1. Љупчо Георгиевски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5137/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1724.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје, се именува Сашо Ангелов, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5138/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1725.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за доброволно предавање и собирање на огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето (“Службен весник на Република Македонија“, број 37/03) и точка 5 потточка 5.2 под “б“ ставовите 2 и 3 од Националната програма за зголемување на општата сигурност преку доброволно предавање на огнено оружје, муниција и експлозивни материи (“Службен весник на Република Македонија“ број 51/03), Координативното тело за спроведување на Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материи и за легализација на оружјето, на седницата одржана на 3 декември 2003 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА УНИШТУВАЊЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАДЕНОТО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ**

I. За претседатели и членови на комисиите за контрола на уништувањето на доброволно предаденото огнено оружје, муниција и експлозивни материи, се именуваат:

- 1. Комисија во “Макстил“ - Скопје

а) за претседател
Сузе Николовска,

б) за членови:
Музафер Кадриевски,
Андрија Дојчиновски,
Кенан Биљали и
Драгица Наумчевска.

- 2. Комисија во воениот полигон “Стенковец“

а) за претседател
Иванчо Вучевски,

б) за членови:
Мијалче Гелев,
Љупчо Настов,
Радмило Савовски и
Гоце Грујовски.

- 3. Комисија во воениот полигон “Криволак“

а) за претседател
Стојанчо Јанков,

б) за членови:
Димитар Стефанов,
Миле Станиславовиќ,
Славица Стефановиќ и
Ерол Мустафов.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-3020/92
3 декември 2003 година
Скопје

Координативно тело
Претседател,
Г'зим Острени, с.р.

1726.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 19 ноември 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува членот 85 став 2 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 40/2003 и 42/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со решение У. бр. 83/2003 од 17 септември 2003 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата од Законот означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со одредбите од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според содржината на членот 79 од Законот за средното образование, под нострификација се подразбира признавање на свидетелство стекнато во странство, а под еквиваленција се подразбира изедначување на свидетелството стекнато во странство со свидетелството стекнато во Република Македонија. Нострификација, односно признавање на еквиваленција на свидетелство стекнато во странство врши Министерството.

Според содржината на членот 85 став 1 од Законот, решение за нострификација и решение за признавање на еквиваленција на свидетелство стекнато во странство донесува комисија составена од истакнати стручњаци што ја формира министерот.

Според содржината на оспорениот член 85 став 2 од Законот, против решението за одбивање на нострификација односно еквиваленција, може да се изјави жалба до министерот.

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Во членот 15 од Уставот се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го гарантира правото на жалба против поединечните акти преку обезбедување на начелото на двостепеност во одлучувањето.

Имајќи ги предвид уставните одредби, како и содржината на оспорената одредба, Судот смета дека со оспорената одредба од Законот не се обезбедува начелото на двостепеност во одлучувањето по жалба во смисла на членот 15 од Уставот. Имено, Комисијата за нострификација и еквиваленција на свидетелствата стекнати во странство се формира од страна на надлежниот министер и истиот министер одлучува по изјавената жалба. Оттука произлегува дека еден ист орган одлучува и во прв и во втор степен во постапката за нострификација и еквиваленција.

Поради тоа, Судот оцени дека законската одредба не е во согласност со уставната интенција за гаранција на начелото на двостепеност во одлучувањето, утврдена во членот 15 од Уставот. Според сегашното законско решение двостепеноста во одлучувањето не е запазена.

Воедно учеството на еден ист орган во донесувањето на првостепеното и второстепеното решение, по оценка на Судот претставува и повреда на владеењето на правото, како темелна вредност на уставниот поредок гарантирана во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спиоровски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 83/2003

19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,

Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II -СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак, од тужителот Уранија Сидиропулу од Скопје, со стан на ул. "Никола Малешевски" бр. 24/2-5, против тужениот Саад Абделрахман, сега со непозната адреса на живеење, согласно член 41 од Законот за семејство.

Се повикува тужениот Саад Абделрахман, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, од редот на адвокатите кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. П. бр. 2599/03. (32180)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак оформен по тужба на тужителот Сашо Цветковски од Скопје кој живее на ул. „Бутелска“ бр. 160 во Скопје, против тужената Клементина Цветковска од Сиднеј – Австралија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Клементина Цветковска со непозната адреса на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да достави адреса или престојување или да назначи свој полномошник.

Доколку тужената Клементина Цветковска не се јави во рок од 30 дена, нејзините интереси ќе ги застапува привремен застапник назначен со решение од МЦСР на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XVIII. П.бр. 3182/03. (32386)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Основниот суд во Гостивар објавува оглас за постапување на привремен застапник на тужената Џафери Семихат од с. Чајле по тужба на тужителот Џафери Шпетим од с. Орчуше за развод на брак. Бидејќи адресата која е напишана во тужбата не е точна односно не се знае точната адреса на тужената па по предлог на полномошникот на тужителот судот поставува привремен застапник на тужената и тоа Теута Ахмети, адвокат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 816/2002.

(32464)

По повод тужбата на тужителот Шаини Имрли од с. Беловиште Гостиварско, поднесена против тужениот Таири Џемил од с. Беловиште, заради над. на мет. заведен е парничен предмет П.бр. 457/02.

На тужениот Таири Џемил од с. Беловиште сега со непозната адреса на живеалиште и престојување му се назначува привремениот застапник Нијази Јонузи адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 457/02. (32466)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба за раскинување на договор, по тужба на тужителот Бари Рамадан Латифов од Кочани, против тужената Елзидна Барари Бајрамова од Кочани, сега со непозната адреса на престојување во Германија.

Се повикува тужената Елзина Бари Бајрамова од Кочани да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе и биде поставен привремен застапник, дипломиран правник со положен правосуден испит кој ќе ги штити нејзините права и интереси, Сузана Спасова, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 588/03. (32204)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од малолетната тужителка Тања Китанова, застапувана од законската застапничка Славица Китанова од нас. Оризари, против тужениот Бранко Китанов од Кочани, за издршка на малолетно дете и брачен другар. Тужениот сега е со непозната адреса во Словенија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Бранко Китанов од Кочани сега со непозната адреса во Словенија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да си постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на горе наведениот рок, доколку не се јави или постави свој полномошник, ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 787/03. (32463)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп, поведена е постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителот Тане Шијакоски од Воѓани, поднесена против тужениот Митко Богданоски од Воѓани, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот Митко Богданоски од с. Воѓани, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој што ќе ги застапува неговите интереси, до конечното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1344/2003. (32329)

Пред Основниот суд во Прилеп поведена е постапка по тужба на тужителот Тодор Пренцов од Прилеп поднесена против тужениот Томе Спиркоски од Прилеп, а сега со непозната адреса во Германија, за неосновано збогатување.

Се повикува тужениот Тодор Пренцов од Прилеп во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси, до конечното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, Мал. в. П.бр. 354/2003. (32467)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Емзиле Есати од с. Бозовце, а по предлог на предлагачот Казим Есати од с. Бозовце.

Се повикува лицето Емзиле Есати од с. Бозовце, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг кој знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на лицето Емзиле Есати ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 965/03. (32206)

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот Сулејмани Адиле од с. Доброште, за развод на брак против тужениот Сулејмани Дашмир од с. Ларце.

Со известие број 6739/2 од 7.10.2003 од УВР Тетово известени сме дека истиот се наоѓа во СР Германија со непозната адреса и не е достапен на државните органи.

Се повикува лицето Дашмир Сулејмани од с. Добраце-Тетовско, а сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави на Основниот суд во Тетово, или пак да ополномошти некој кој ќе го застапува до окончување на овој спор. Во спротивно, судот по службена должност ќе му одреди времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 830/03. (32469)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1522/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 017015, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија „НАТЕ-2003“ увоз-извоз ДООЕЛ М.Брод, Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бб.

Дејности: 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 74.20/2, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, рекекспорт, малограничен промет.

Владо Јовановски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1522/2003.

(31709)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1662/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 017155, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги –ТАНГЕНТА ИНВЕСТ- ДООЕЛ Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 359.

Седиште: Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 359.

Содружник е Кристина Џајкоска со Изјава од 17.11.2003 година.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.86, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22,

60.23, 60.24, 61.20, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото-управител е Кристина Џајкоска.

Основната главнина изнесува 2.600 евра во денарска противвредност од 161.200 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1662/2003.
(31711)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4173/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052111?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и управител на Друштвото за градежен консалтинг АДИНГ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц, кат VIII, локал 1 и 2.

Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа во ДТЦ "Мавровка" ламела Ц, кат VIII, локал 1 и 2.

Се брише Петровски Зоран - управител без ограничување.

Се запишува Стојменовски Сашко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4173/2003.
(32256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4071/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02042647?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник, промена на фирма на Друштвото за производство, трговија и услуги ХАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Благоја Стефковски" бб.

Промена на фирма на друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ХАНИ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје.

Во друштвото пристапува содружникот Илија Тепев од Велес со одлука од 03.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4071/2003.
(32257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3980/2003 од 19.11.2003 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, истапување на содружник, пристапување на нови содружници и промена на управител на Друштвото за трговија, угостителство и услуги, увоз-извоз ЖЕРМИНАЛ ДООЕЛ Скопје ул. "Козле" бр. 145-б.

Се менува називот и седиштето на: Друштвото за трговија, угостителство и услуги, увоз-извоз ЖЕРМИНАЛ ДООЕЛ Скопје ул. "Горче Петров" бр. 34 во Друштво за трговија, угостителство и услуги ЖЕРМИНАЛ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Козле" бр. 145-б.

Истапува содружникот Дојчиновиќ Милан, а пристапуваат како содружници лицата: Кирче Белчев и Тања Белчева.

Од друштвото за управител се разрешува лицето Дојчиновиќ Милан, а се именува лицето Кирче Белчев - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3980/2003.
(32258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4031/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02008905?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, пристапување на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОРТУНА Зоран и Драгиша ДОО Скопје ул. "Илинден" бр. 41.

Новото седиште на друштвото е: Друштво за производство, трговија и услуги ФОРТУНА Зоран и Драгиша ДОО Скопје ул. "Лазар Поп Трајков" бб.

Од 06.11.2003 година во друштвото пристапува лицето Сашко Јованов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4031/2003.
(32259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3873/2003 од 20.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02044412?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице-управител на Друштвото за компјутерски инженеринг сервис и трговија ТЕХНОТРОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Владимир Комаров" бр. 19/34.

Се брише Антонио Софијанов, а се запишува Марјан Неловски - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3873/2003.
(32260)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4090/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02044569?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ОСКАР-ТУРИСТ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "15 Корпус" бр. 33, Дебар.

Се врши промена на управителот: да се брише Скара Евзи - управител со неограничени овластувања, а да се запише Скара Даландише - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4090/2003.
(32261)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4133/2003 од 25.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02010937?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Трговското друштво за производство, трговија и услуги СТИЛИМА-ПРЕМИКС увоз-извоз Славчо ДООЕЛ бул. "Јане Сандански" бр. 88/6-2, Скопје.

Дејноста се проширува со: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4133/2003.
(32262)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4754/2002 од 25.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02027994?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги СОЛИТЕКС Бранко и други ДОО Скопје ул. "Христо Татарчев" бр. 47-в.

Бришење на Друштвото за трговија и услуги СОЛИТЕКС Бранко и други ДОО Скопје со Рег. влошка бр. 02027994, поради припојување кон Друштвото за производство и трговија ЕТЕРНА Бранко и др. ДООЕЛ Скопје со Рег. влошка бр. 020217639.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4754/2002.
(32290)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4447/2003 од 25.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02017639?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар припојувањето на ТД кон друго и проширување на дејност на Друштвото за производство и трговија ЕТЕРНА Бранко и други ДОО Скопје ул. "Христо Татарчев" бр. 47-в.

Припојување на трговско друштво кон друго.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со 50.10 - трговија на големо со моторни возила.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4447/2003. (32291)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3885/2003 од 12.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02003218?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Приватна здравствена организација - специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ГИНЕКОМЕДИКА Тодор Дајлиев ДООЕЛ Скопје ул. "Васил Горгов" бр. 20/51.

Се брише Тодор Дајлиев - управител со неограничени овластувања.

Се запишува Марјан Цветановски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3885/2003. (32292)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4175/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 6-02000229?-000-06, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма на ТП "АНА" АВТО ТАКСИ Сашо Васко Талевски бул. "АВНОЈ" бр. 54/25, Скопје.

Се врши бришење на фирма ТП на: ТП "АНА" Авто Такси Сашо Васко Талевски бул. "АВНОЈ" бр. 54/25, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4175/2003. (32294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4236/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02029697?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Агенција за заштита на пронајдувачки дејности, стоки и услуги и услужни жигови и други авторски права ДОО Љубомир и други од Скопје ул. "Апостол Гусларот" бр. 3.

Се запишува бришење на досегашниот овластен застапник дипл.инг. Симовска Душанка - управител без ограничувања, а се запишува новиот застапник дипл.инг. Трајковски Љубомир - управител без ограничувања.

Се запишува бришење на досегашната адреса на седиштето ул. "Цветан Димов" бб, барака 8, а се запишува новото седиште ул. "Апостол Гусларот" бр. 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4236/2003. (32295)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 214/03 од 28.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1652, се запишува здружението на граѓани Здружение на правници и пренесување на знаењето на Меѓународната организација за развој на правно - ИДЛЮ во Република Македонија, со скратено име ИДЛЮ Здружение на правници во Република Македонија, со седиште во Скопје на бул. "Св. Климент Охридски" бр. 66/1-1.

Работа и активностите на здружението ќе се однесуваат на поврзување на правниците од Република Македонија, учесници на курсеви организирани од ИДЛЮ со цел формирање на работни групи за различни области на правото во процесот на хармонизација на македонскиот правен систем со легислативата на Европската унија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32255)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. бр. 25/03 од 02.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува основање на Здружение на граѓани Фудбалски клуб "КИНГС" од Кичево.

Здружението ќе го негува и развива спортот особено фудбалот и тоа низ натпреварувања во Општинската фудбалска лига и преку формирање на пионерски, јуниорски и кадетски секции, со тенденција за квалификување во повисоки рангови на натпреварувања, да организира и настапува на фудбалски натпревари и др.

Седиштето на здружението е во Кичево на ул. "Методија Стефаноски" бр. 5.

Здружението ќе го застапува и претставува лицето Душан Јорданоски од с. М. Доленци - Другово.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 02.11.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево. (32333)

Основниот суд во Берово, со решение Зг. бр. 6/03 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 6 за 2003 година, го запиша Здружението на пензионери "ИНВАЛИДИ" на Општина Пехчево, кое е основано заради законито остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување и остварување активности за усогласување на посебните и заедничките интереси во областа на здравствената заштита на пензионерите, како и остварување на правата и интересите за задоволување на социјалните, станбените, културните и другите потреби на членството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Индустриска" бр. 2, Пехчево.

Од Основниот суд во Берово. (32334)

Основниот суд во Берово, со решение Зг. бр. 5/2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации по реден број 5 за 2003 година, го запиша Планинарски Велосипедски Клуб "ИСТ БАЈКЕРС" - Берово кое е основано заради развој на планинскиот велосипедизам и оформување на организиран туристички рекреативен центар за планинарски велосипедизам.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Мoшa Пijадe" бр. 131- Берово.

Од Основниот суд во Берово. (32337)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Ст. бр. 82/02 од 06.03.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за сервисирање, услуги, производство и промет "УНИ СЕРВИС" увоз-извоз Драган, Арсен и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Лазар Личеновски" бб, со жиро сметка број 40100-601-419287.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32175)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 876/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТР Хемиско чистење КАПРИ клинерс Љубе Стојковски Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 131/16, со жиро сметка број 40120-601-414761, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка број 02005760?-6-09-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот, кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 441/02 од 27.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "ФОКУС" Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 6, со жиро сметка број 40100-601-227209, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје и регистарска влошка број I-40877-0-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот, кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32177)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 211/03 од 21.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЗО-ТО ПРОМ Зоран и Тоше ДОО экспорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Сава Ковачевик" бр. 56 б, со жиро сметка број 300 000000868186 и регистарска влошка број 02002837?-3-01-000, при регистраторот на Основниот суд во Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32178)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 710/03 од 01.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги ТУТУНГРОСИСТ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Босна и Херцеговина" бб, со жиро сметка број 210-0568578801-38, при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02048013?-3-01-000, при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32199)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 707/03 од 01.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство и трговија АГРОМЕХАНИЗАЦИЈА ИНТ Ристо и Сашо ДОО Скопје, со седиште на ул. "Томе Арсовски" бр. 49 Скопје, со жиро сметка број 260-00049658117-02, при АД Радобанк Скопје и регистарска влошка број 020011329?-3-03-000, при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32200)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека се врши исправка на огласот за отворање на стечајна постапка од 29.09.2003 година, така што наместо да стои

"дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 435/02 од 29.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, надворешна и внатрешна трговија, финансиски, технички инженеринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други - Скопје", треба да стои "се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, надворешна и внатрешна трговија, финансиски, технички инженеринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други ДОО увоз-увоз - Скопје".

Во останатиот дел огласот останува непроменет.

Да се објави исправка на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32202)

Со решение на Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 219/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДГУТ ПАВАС-КОМПАНИ ДОО-ЕЛ увоз-извоз с. Борисово, Ново Село, со жиро сметка бр. 3003000019095 која се води при Комерцијална банка АД Скопје Филијала Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со бр. на вл. 03002898?-8-06-000 и Трег. бр. 2190/98 на 25.01.1999 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (32188)

Со решение на Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 225/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ АНВЕ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 24011000014-5087 која се води при Балканска банка АД Скопје Филијала Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со бр. на вл. 03010492?-8-01-000 и Трег. бр. 926/2002 на 21.10.2002 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" преку овој до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (32189)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 162/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Мирчо Стојан Јосифов тп Пробиштип, ул. "Кочо Рацин" бб, Пробиштип со жиро-сметка бр. 41401-601-36376 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец Мирчо Стојан Јосифов тп Пробиштип, ул. "Кочо Рацин" бб, Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32191)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 155/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги СИРМА 99 ДООЕЛ - Свети Николе, ул. "Моша Пијаде" бр. 19- Свети Николе, со жиро-сметка бр. 200000034138657 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала во Свети Николе.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги СИРМА 99 ДООЕЛ - Свети Николе, ул. "Моша Пијаде" бр. 19- Свети Николе, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32192)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 149/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец-Поединец Момчило Спасе Крстевски ТП Штип, ул. "Сутјеска" бр. 70, Штип, со жиро-сметка бр. 200000026495736 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец-Поединец Момчило Спасе Крстевски ТП Штип, ул. "Сутјеска" бр. 70, Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32194)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 143/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛИТАШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ - Штип, ул. "Железничка" бб, Штип, со жиро-сметка бр. 41400-601-32996 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛИТАШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ - Штип, ул. "Железничка" бб, Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32195)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна постапка на должникот "СЕЛЕНА" АД во стечај - Штип по одржано завршно собрание на доверителите на ден 28.11.2003 година, го донесе следното решение.

Отворената стечајна постапка над должникот "СЕЛЕНА" АД во стечај - Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 38-Штип, со жиро сметка бр. 300080000033885 кај Комерцијална банка - Скопје - Експозитура во Штип решение на овој суд Ст. бр. 44/02 од 28.11.2003 година, се заклучува.

Должникот се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Решението да се достави до Одделот за регистрацији на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастар и други органи заради запишување во јавните книги.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Штип. (32197)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид Ст. бр. 100/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна постапка на должникот Трговец поединец за угостителство Маркоска Никола Маријана "СИМА" од Охрид, со седиште во Охрид, ул. "Живко Чинго" бр. 3, запишан во регистарот на Основниот суд во Битола, под бр. 794/99 и жиро сметка бр. 530-0004000760-94 во "Охридска банка" АД Охрид, но истата се заклучува и нема да се спроведе.

Од Основниот суд во Охрид. (32203)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 484/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги МАНУЕЛ КОМПАНИ Шефки и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Крсте Арсенов" бр. 5/3-22, регистарска влошка 020315597-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32212)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 680/03 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ПРЕСПА КОМЕРЦ 94" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 110/5-8, жиро-сметка бр. 40100-601-313910, при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-56626-0-0-0 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32213)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 878/03 од 26.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги ЗАЈКО Берзат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 3, и жиро сметка број 300000001319333 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 020015987-8-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32214)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 294/03 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за производство, услуги и трговија ГМГ ДОО експорт-импорт Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 21, со жиро сметка 40900-601-31390 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-47939-0-0-0 и Срег. бр. 2406/94 од 22.02.1994 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово (32215)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 397/03 од 03.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговското претпри-

јатиџ ФЕМАК ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Малешевска" бр. 20 б, со жиро сметка 40100-601-227102, и регистарска влошка 1-40468-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32232)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 677/03 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Бурекцилница "БРОДВЕЈ" ТП Ресмина, Селим Шокаљ, со седиште на ул. "Кемал Сејфула" бб, жиро-сметка бр. 40100-601-464965 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, и регистарска влошка бр. 020290607-6-09-0000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32235)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 685/03 од 02.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот друштво за производство, трговија и услуги ХАЈ 2000 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Виргино" бр. 113-а, Скопје, со жиро-сметка бр. 40100-601-454743 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 020261607-8-03-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 550/03 од 22.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ЛИМИТИДО ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Никола Русински" бр.3-б 2/24, и жиро сметка број 40120-601-332561 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-59896-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32245)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 692/03 од 01.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија БО-СТОН Илија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Галичник" бр. 20, со жиро сметка број 200000012224223, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 020084167-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32302)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 597/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за производство, трговија и услуги ИГАЛ Методија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.

"Палмиро Тољати" бр. 83-а, со жиро сметка број 200000030507947, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 020176707-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32303)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 295/03 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатие за производство, промет, градење, проектирање и застапување ГОРУС увоз-извоз Ц.О. Куманово, ул. "III МУБ" бб, со жиро сметка број 40900-601-3273, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-5491-0-0-0 и Срег. бр. 2404/94 од 22.02.1994 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (32326)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 576/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за производство и услуги ЗЛАТНА ЗОРА ДОО-О увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 24/1-3, со жиро сметка број 300000000333910, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 020405877-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32335)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 690/03 од 03.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ХАТЧИС Сафет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мацари" бр. 28/1-13, со жиро сметка број 300000000593773 и регистарска влошка број 020111807-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32336)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 518/03 од 17.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало СКОНИ ДОО Скопје, со седиште на бул. "Климент Охридски" бр. 66/2-4, со жиро сметка број 40100-601-88233, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка број 1-12592-0-0-0.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32365)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 66/03 од 22.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија ФИЛИП ЛУКА ДОО Скопје, со седи-

ште на ул. "Црнице" бр. 6, со жиро сметка број 40100-601-390769 и регистарска влошка број 1-41604-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32370)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 26/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "СЕЛКОМЕРЦ" ДОО-ЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 17/15, со жиро сметка број 2000006859056, во Стопанска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 11173/98 од 25.08.1999 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32449)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 12/03 од 25.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот, Кире Ангел Стојков, производство на освешителни пијалаци "АНЕКС" ТП Кавадарци, со седиште на ул. "Игман" бр. 5, со жиро сметка број 200000028218650, од Стопанска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 4199/98 од 05.11.1998 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32450)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 49/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАИК" ц.о. експорт-импорт с. Ваташа, Кавадарци, со седиште на ул. "Киро Арсов" бр. 3, со жиро сметка број 41620-601-58975, во Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистрирано со решение Срег.бр. 6523/97 од 17.11.1997 година, на Окружниот стопански суд Скопје, и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32453)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 817/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ЕКСТАЗИ Василије ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Никола Русински" бр. 3/1-13, со жиро сметка број 200-0000216361-33, кај Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02007488?-8-01-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32309)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот "ПРОГРЕС ИНЖИНИРИНГ" АД во стечај - Штип, заведен под Ст. бр. 38/02, ги извествува доверителите на должникот дека: на ден 16.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи седница на Собрание на доверители заради утврдување услови и начин на продажба на имотот на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (32322)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 198/2003 од 12.11.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз КАТИЦ Крушево, со седиште на ул. "Нико Доага" бр. 23, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 1-16274, со решение Срег. бр. 1196/95 од 16.03.1995 година, на Окружен стопански суд во Битола, се основна дејност надворешна трговија со прехранбени производи, со жиро сметка бр. 41100-601-29023, во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (32323)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 33/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги "АВТОБЕЛ" Јанев Перо и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. "Димитар Влахов" бр. 99, со жиро сметка бр. 200000016501050 при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кочани, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 1160/99 од 12.10.1999 и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (32324)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 25/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за филмска дистрибуција "ДАЈМА 2000" ДОО експорт-импорт Делчево, ул. "М. Тито" бр. 108/6, Делчево, со жиро сметка бр. 200000029477322 при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Делчево, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 472/99 од 09.02.1999 и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (32325)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 19/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и услуги "СЈАЈ" јтд Фиданчо Тренчовски и др. увоз-извоз Делчево, ул. "Велко Влаховиќ" бр. 11, со жиро сметка бр. 200 0000165639 06 при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Делчево, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 1398/99 од 03.12.1999 и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (32327)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 319/03 од 28.11.2003 година, над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги НИКОЛА ГИНОВ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Стив Наумов" бр. 88, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01005505?-8-03-000, со жиро сметка бр. 500-0000002598 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (32328)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 343/03 од 01.12.2003 година над Друштвото за угостителство и туризам ГОТ КОМЕРЦ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Довлецик" бр. 212, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01011812?-8-09-000, со жиро сметка бр. 500-0000003323-49, при Стопанска Банка АД Битола, со дејност шифра 55.40 стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (32443)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 333/03 од 27.11.2003 година над Друштвото за трговија, производство, превоз и услуги БП СЕНА ДОО Битола, со седиште на ул. "Крсте Мисирков" бр. 3-б, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01016298?-3-01-000, со жиро сметка бр. 500-0000003-929-74, при Стопанска Банка АД Битола, со дејност шифра 60.24 стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (32444)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 246/03 од 14.11.2003 година над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги АС Ташкир Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "Гуро Гаковик" бр. 49, Битола, запишано во регистарска влошка 01006636 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-93604, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Битола, со дејност со шифра 52.11 стечајна постапка отвори, стечајна постапка не спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (32446)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 101/03 од 03.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет "ЕЛЕНИ" Љубинка увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 15, со жиро сметка бр. 270-00000-6054-58 од Извозна и кредитна банка АД Скопје, Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 1145/2000 од 27.03.2000 година на Основен суд Скопје I-Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32447)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 65/03 од 25.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за промет со колонијални производи Валентина Кирил Станоева "ВАЛИ" ТП Кавадарци, со седиште на ул. "Методи Цунов-Цико" бр. 61/5, со жиро сметка бр. 200000026328896 во Стопанска банка АД - Скопје, Филијала, Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр.

2637/97 од 24.12.1997 година на Основен суд Скопје I-Скопје, и истата поради немање на имот на должникот не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (32448)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 27/2003 година и Ст. бр. 37/2003 година, стечајниот совет од судијата Татјана Сусулеска - претседател на стечајниот совет и судиите: Доста Лукароска и Соња Димеска - членови на советот, во стечајната постапка што се води спрема должникот АД "МИКРОН" - Прилеп - во стечај, одлучувајќи по приговорот од доверителот Агенција на Република Македонија за управување со средства - Скопје, поднесена против одлуката на собранието на доверители од 28.11.2003 година, вон рочиште на ден 04.12.2003 година го донесе следното решение:

Се усвојува приговорот на доверителот Агенција на Република Македонија за управување со средства Скопје.

Се укинува одлуката на собранието на доверители на стечајниот должник АД "МИКРОН" - Прилеп, донесена на одржаната седница на собранието на доверители на ден 28.11.2003 година, со која се сметаат за невалидни и двете понуди доставени од понудувачите: Кирил Мирчески и "ВАСИДОРА" ДООЕЛ - Прилеп, на меѓународниот јавен тендер објавен на 11 и 12.10.2003 година, да се објави нов меѓународен јавен тендер, согласно упатствата на консултантската куќа "ЛАЈОНС БРИЦ".

Стечајниот судија да свика ново собрание на доверители, на кое ќе се одлучува за донесувањето на одлуката од страна на собранието на доверители за избор на најповолен понудувач на меѓународниот јавен тендер за продажба на должникот.

Оваа одлука да биде јавно објавена во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла на Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (32490)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Димоски Љупчо од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 210, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1994/2003 од 07.11.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Спортска сала" бб, со број на жиро сметка 240010000112306 отворена при Балканска банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (32173)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека Друштвото за извоз-увоз и внатрешен промет ДРВО-ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 36 и жиро сметка бр. 300000001186637 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (32236)

Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. "Октомвриска револуција" бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2836/2003 од 12.11.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, градежништво и транспорт АДИ-2000 Шабан ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, со жиро сметка бр. 510-000002467-80 отворена при КИБ АД Куманово, е во ликвидација.

Телефони за контакт: 031/413-464, 070 539-118.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (32193)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 126/02 од 02.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Трговско претпријатие, експорт-импорт АНРИКО п.о. Штип, ул. "Пиринска" бр. 37, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-29476 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје-Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32196)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 112/03 од 02.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Производно, трговско, услужно претпријатие ОМЕГА-9 увоз-извоз п.о. Штип, ул. "Коле Неделковски" бр. 1, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-33897 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје-Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32198)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег бр. 3464/03 од 26.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02015275?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Производното услужно друштво СЕТ Игор и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 15/2.

Се врши запишување на ликвидаторот на друштвото Александра Илиева.

Престанок со работа на Производно услужно друштво СЕТ Игор и Дејан ДОО Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 15/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 343/01 од 30.06.2003 година, е завршена ликвидација над Производно трговско претпријатие "ОПАЛ" експорт-импорт ПО - Скопје, со седиште на ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 9/2-5, со жиро сметка бр. 40120-601-58202, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ - Скопје, запишан во судскиот регистар со регистарска влошка бр. 1-8101-0-0-0 и истото се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32300)

Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. "Карпошово востание" бр. 4/2-3, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-

шение П. Трег. бр. 2084/2003 од 06.08.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ДИГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 3в, со жиро сметка бр. 300000001571242, при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (32366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1847/2003 од 05.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02040018?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ГМС I ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 74.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија и услуги ГМС I ДОО Скопје ул. "Козле" бр.74.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32373)

Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 6/40, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3871/03 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало "АСТРА-КО" Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 3, со број на жиро сметка бр. 300-000000175509, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 10 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 10 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (32460)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште: КО Паликура, К.П. бр. 209, план 004, скица 027, м.в. "Маркова Лока", култура нива, класа 2, со вкупна површина од 1983м², сопственост на Стефан Ичов од с. Паликура, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 144, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32201)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог врз неподвижни предмети со својство на извршна исправа, составен кај нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ. бр. 332/03 од 01.12.2003 година, склучен помеѓу АД за осигурување Вардар Скопје ДООЕЛ Истра Кочани, како должник-заложник должник како основ за обезбедување на паричното побарување на доверителот АД за осигурување Вардар Скопје во висина од 5.000.000,00 денари кои произлегуваат од Договор за одобрување на краткорочна позајмица заснована е хипотека од прв ред врз недвижности, деловен простор заведен во Имотен лист бр. 14029 за КО Кочани на К.П. бр. 14349, м.в. "29 Ноември 18", со вкупна површина од 6.768м² и градежно земјиште со вкупна површина од 60.289м², сопственост на заложниот должник-должник. (32186)

Над подвижниот предмет сопственост на Друштво за производство, трговија и транспорт БЕСА ТРАНС 2002 ДООЕЛ експорт-импорт Теново, кој претставува: товарно, марка "Dajmler-Benz" 1635, со број на шасија WDB64507615315168, со рег. бр. ТЕ-039-AR, приклучно, марка "Kaesbohrer" D-17B, со број на шасија KV104193980/2000, со рег. бр. ТЕ-637-AC, е заснован залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 417/03 на 28.11.2003 година, во корист на заложниот доверител Про Кредит банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 15.000,00 ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот регистар на РМ Скопје, Регионална регистрациона канцеларија во Тетово на 28.11.2003 година. (32190)

Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа во Скопје, ГТЦ пр. Д. Е. 240, со вкупна површина од 109м², зграда 8, влез 001, кат-приземје, број 240, кој имот лежи на К.П. бр. 12079, КО Центар 1, сопственост на должникот-заложникот должник Друштво за трговија на големо и мало СТИЛИНА КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Рузвелтова" бр. 8, Скопје, врз основа на Имотен лист бр. 44443, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, воспоставен е залог (хипотека) со Договор за залог (хипотека) врз недвижност од втор ред сочинет во форма на нотарски акт од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, завен под ОДУ бр. 271/03 од 18.11.2003 година, во полза на заложниот доверител. (31960)

Над подвижниот имот сопственост на Друштво за обезбедување и услуги СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје, бдс 5644836, а кој претставува: патничко марка Фиат, тип Уно 1.0, со шасија ZFA146A0000109701 и мотор 1221063, произведено 2002 година, со сила на мотор 34књ, боја бела 01, со регистарска табличка SK-118-MA; патничко, марка застава 145A00, марка Југо Корал 1.1л, со шасија VX1145A0001081307 и мотор 11MA064/1577927, произведено 2003 година, со сила на мотор 45књ, боја црвена 74, со регистарска табличка SK-895-MU, товарно, марка застава, тип Југо Флорида 1.3 Полс, со шасија VX1103A0000051245 и мотор 13 MB064/0087137, со сила на мотор, произведено 2002 година, боја црвена 01, со регистарска таблица SK-625-MG; патничко, марка застава, тип Југо Корал 1.1 л, со шасија VX1145A0001078466 и мотор 11MA064/1576728, произведено 2002 година, со сила на мотор 45књ, боја црвена 74, со регистарска таблица SK-582-ME; патничко, марка Фиат, тип 223 Добло, со шасија ZFA22300005189176 и мотор 223A6000/3523206, произведено 2003, со сила на мотор 46књ, боја црвена 75, со регистарска таблица SK-678-MS; патничко, марка Фиат, тип 223 Добло, шасија ZFA22300005132386 и мотор 223A60003183726, произведено 2002 година со сила на мотор 46књ, со боја 249, со регистарска таблица SK-312-MD; товарно марка Фиат, тип Добло cargo, шасија ZFA22300005134291, со мотор 3187104, произведено 2002 година со сила на мотор 46књ, со боја бела 01, со регистарска таблица Sk-126-MA; заснован е залог ОДУ бр. 380/03 од 19.11.2003 година од нотарот Поповски Слободан од Скопје, составен од нотарот Поповски Слободан како средство за обезбедување на договорот за долгорочен кредит за обртни средства бр. 141/03 од 11.11.2003 година, помеѓу Еуростандард банка АД Скопје и Друштво за СЕКУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ за износ од 7.130.000,00 денари, во корист на заложниот доверител Еуростандард банка АД Скопје. (32060)

Се продава недвижен имот: нива на К.П. бр. 3234/1, план 055, скица 478, м.в. "Тополовец", класа 1, со површина од 2600м² и интензивно лозје на К.П. бр.

3234/1, план 055, скица 478, м.в. "Тополовец", класа 1, со површина од 2304м², запишан во Имотен лист бр. 984 за КО Росоман, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Илиев Кузман Драги, ул. "К. Охридски" бр. 2, Кавадарци, за купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (32209)

Се продава земјоделско земјиште кое во катастарска евиденција е заведено под К.П. бр. 2698/1, плац, нива класа 4, од 400м², сопственост на Кметовски Стојан од с. Побожје, за вкупна цена од 150,00 ден./м².

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата кај сопственикот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (32219)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено на К.П. бр 322, план 5, скица 5, м.в. "Кумова Рупа", шума, со површина од 878м², К.П. бр. 369, план 5, скица 7, м.в. "Кумова Рупа", пасиште 5, со површина 3350м², К.П. бр. 370, план 5, скица 8, м.в. "Кумова Рупа", шума, со површина од 5850м² и К.П. бр. 371, план 5, скица 8, м.в. "Кумова Рупа", пасиште со површина од 2110м², сопственост на Абдиовски Јусуф од с. Студеничани, Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бр. 3, Пензионерски дом Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (32220)

Се продава идеален дел 6/15 од 2/6 од недвижен имот во Скопје, кој се наоѓа во КО Бардовци на К.П. бр. 490/1, план 3, скица 9, на м.в. "Село", нива од 2-ра, класа, со вкупна површина од 7.690м², евидентирано во ПЛ бр. 597 за КО Бардовци, како сопственост на продавачот Живко Јовановски, со живеалиште во с. Бардовци, Скопје, за продажна цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Торче Петров" бр. 22. (32252)

Врз основа на анекс Договор кон Договорот за обезбедување на парично побарување со хипотека, изготвен од нотарот Слободан Поповски од Скопје, под ОДУ број 257/02, изработен во форма на нотарски акт под ОДУ број 232/03 од нотарот Матилда Бабиќ, е воспоставено заложно право-хипотека од прв ред врз идни

недвижности-станови во градба и тоа: стан број 2 (два) кат ПР, влез 2 (втори) со нето станбена површина од 89,05 м² и подрум број 2 (два), ниво ПО, влез 2 (втори), со површина од 8,75 м² во станбено деловен објект Б-11 на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 8в, во Скопје, со проценета моментна вредност од 26.000,00 ЕУР; стан број 10 (десет), кат 2 (втори), влез 1 (први), со нето станбена површина од 84,55 м², балкон-лоџии 6,15 м² или вкупна станбена површина од 90,70 м² и подрум број 10 (десет), ниво ПО, влез 1 (први) со површина од 5,10 м² во станбено деловен објект Б-11 на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 8в, во Скопје, со проценета моментна вредност од 25.000,00 ЕУР и стан број 36 (триесет и шест), влез 1 (еден), кат 4 (четири) во станбена зграда на ул. "Сава Ковачевик" бр. 14 б, и ул. "Тодор Паница" бр. 4 - ламела В, кој се гради по систем инженеринг, со површина од 94,12 м², ± 3%, со проценета моментна вредност од 75.200,00 ЕУР, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија, инженеринг и услуги МЕДИЈАН ТРЕЈД Горан и други ДОО Скопје, а во корист на хипотекарниот доверител ТУ-ТУНСКА БАНКА АД Скопје. (32367)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 5333/3, место викано "Крива Нива" култура нива, класа 6, со површина од 616 м², КО Кучевиште, видно од ПЛ број 1128, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Ристовски Костадин, за цена од 370.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (32359)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 5333/4, место викано "Крива Нива" култура нива, класа 6, со површина од 406 м², КО Кучевиште, видно од ПЛ број 97, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Тенов Стојан, за цена од 243.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (32358)

Над недвижен имот сопственост на трговското друштво за производство, издавачка дејност, трговија на големо и мало ТОПЕР Томислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, и тоа недвижен имот - стан со помошни простории кој се наоѓа на ул. "Дане Крапчев" бр. 21, во КО Центар 1, на КП 10291, зграда 1, влез 001, ПО, во површина од 8 м², и КП 10291, зграда 1, влез 001, ПР, стан 002, собност 002, во површина од 59 м², односно недвижност во вкупна површина од 67 м², запишан на имотен лист број 12995 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар - Скопје, е заснован залог од прв ред со солемнизација - потврда на приватна исправа на Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа заведен под број ОДУ 84/03 на 02.12.2003 година од нотарот Симона Николкиќ од Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 40.000,00 ЕУР. (32319)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино - вон: парцела број 3277/3 во место викано "Калдрма" интензивно лозје со површина од

3950 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Давитков Петрун од Неготино, ул. "Борис Кидрич" бр. 8, цена на продажба 111.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (32330)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Вешје: парцела број 611 во место викано "Момилица" нива со површина од 3690 м² во Катастарска општина Вешје, сопственост на Најдов Петар од Неготино, ул. "Питу Гули" бр. 41, цена на продажба 7.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (32331)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина: парцела број 192 во место викано "Бесвички Пат" пасиште со површина од 472 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 193 во место викано "Бесвички Пат" интензивно лозје со површина од 1710 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 194 во место викано "Бесвички Пат" пасиште со површина од 751 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 195 во место викано "Бесвички Пат" со површина од 283 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 195 во место викано "Бесвички Пат" земјиште под зграда со површина од 35 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 196 во место викано "Бесвички Пат" пасиште со површина од 144 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 927 во место викано "Бесвички Пат" пасиште со површина од 1237 м² во Катастарска општина Бесвица; парцела број 3911 во место викано "Бесвички Пат" интензивно лозје со површина од 3911 м² во Катастарска општина Бесвица, сопственост на Бојчев Петре од Демир Капија, ул. "Илинденска" бр. 59, цена на продажба 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (32332)

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Нази Зеќири од Тетово под ОДУ број 512/03 од 28.11.2003 година и Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети под ОДУ бр. 511/03 од 28.11.2003 година, склучени меѓу Стопанска банка а.д. Скопје, како заложен доверител и Друштво за внатрешна и надворешна трговија и услуги МУЈО-КОМЕРЦ ДОО с. Желино - Желино, како должник-заложен должник, засновано е заложно право залог од прв ред и тоа: врз недвижен имот - Стопански објект -

мелница за жито под објект со двор и нива која претставува Цела К.П. бр. 751/1, план 6, скица 17, в.м. „Клисура“ под објект во површина од 160 м², двор во површина од 500 м² и нива во површина од 1437 м² или вкупно 2097 м² кое заложно право е регистрирано во интабулационата книга при Основниот суд во Тетово и врз подвижни предмети и тоа: технолошка опрема за мелница со капацитет од 72 т / 24 часа која се состои од машини предвидени за извршување на следните фази: 1. Фаза чистење: аспиратор со комора, трнер, разделувач на камчиња со вентилатор, магнетен апарат, рибалица и елеватор, производител „SAGNATI“ – Италија, година на производство 1995 година, година на набавка 2002 година; 2. Фаза распособување: комора за пежење со електронски регулатор за пуштање вода, производител SAGNATI – Италија, година на производство 1995 година, година на набавка 2002 година; 3. фаза мелење: 7 валца, 2 машини за гризата со вентилатори, две сита и пневматик за уливање на материјалот, производител „SAGNATI“ – Италија, година на производство 1995 година, година на набавка 2002 година, 4. фаза за пакување, палетирање: автоматска машина за пакување и палетирање со капацитет од 10 т/час во вреќи од 25 кг и 30 кг, производител „SAGNATI“ – Италија, година на производство 1995 година, година на набавка 2002 година, сопственост на должникот – заложникот должник Друштво за внатрешна и надворешна трговија и услуги МУЈО-КОМЕРЦ ДОО с. Желино – Желино, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар со деловен број 10220030000334. (32442)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, солемнизиран од нотарот Наци Зеќири од Тетово под ОДУ број 517/03 од 02.12.2003 година, склучен меѓу ПроКредит банка а.д. Скопје како заложен доверител и Друштво за производство на мебел, транспорт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР ФАНТАЗИА експорт-импорт Тетово, како должник – заложен должник, засновано е заложно право залог од прв ред врз подвижни предмети: една (1) машина за обработка на дрво (правење фолија) Olomrik S212 Ser 011320 AL 1/002434 тежина 3100 кг, година на производство 1999, производител SCM Италија: едно ПМВ Мерцедес Бенз 210 E 300 D, број на шасија WDB2100201A346400, број на мотор 60691210008952, година на производство 1987, сила на мотор 100 KW, од 2996 cm³, маса на возило 1560 кг, боја тегет плава 98, регистарски број ТЕ-836-СЕ, сопственост на должникот-заложникот должник Друштво за производство на мебел, транспорт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР-ФАНТАЗИА ДОО експорт-импорт од Тетово, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар со деловен број 10220030000337. (32475)

Се врши исправа во делот на нотарскиот оглас објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 73 од 19.11.2003 година, од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1/3-18, така што износот од 335.160 евра во денарска противвредност се занемнува во 335.160,00 денари. (32439)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1776347/02 издаден од СВР-Скопје на име Ивановски Горан, ул. "К. Асенов" бр. 4/3-12, Скопје.
 Пасош бр. 1311873 на име Зибери Беќим, Гостивар.
 Пасош бр. 0959797 на име Лозароска Веса, Струга.
 Пасош бр. 1898340/03 издаден од СВР-Куманово на име Велији Сенад, ул. "Есперанто" бр. 4/3, Куманово.
 Пасош бр. 0752987/95 издаден од СВР-Куманово на име Цемаил Агуши, ул. "Братство и единство" бр. 19, Куманово. (32372)

Пасош бр. 952476/96 издаден од СВР-Скопје на име Жабева Јованчо, ул. "Д. Хаџидимов" бр. 10-а, Скопје.
 Пасош бр. 1366401 издаден од СВР- Велес на име Чолаковиќ Селвер, с. Горно Оризари, Велес. (32438)
 Пасош бр. 1943865 издаден од СВР-Гостивар на име Елези Исни, с. Чајле, Гостивар. (32440)
 Пасош бр. 1612593 издаден од СВР-Тетово на име Нејази Јусуфи, ул. "Јордан Златеноски" бр. 40, Тетово.
 Пасош бр. 734407 издаден од СВР-Тетово на име Шаќири Мемет, ул. "Караорман" бр. 11, Тетово.
 Пасош бр. 726399/95 издаден од СВР-Скопје на име Димовски Гоце, ул. "Багдатска" бр. 17-а, Скопје.
 Пасош бр. 0210594 издаден од СВР-Скопје на име Мендерес Дураку, ул. "4" бр. 66, с. Сарај, Скопје.
 Пасош бр. 120787 на име Мехмеѓи Агим, ул. "Загорје" бр. 35, Кичево. (32501)
 Пасош бр. 1401512 на име Хебиба Ајет, Тетово.
 Пасош бр. 327341/94 издаден од СВР-Скопје на име Хисније Зеќири, бул. "В. С. Бато" бр. 91/1-7, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 1537330 со бр. 00150-00512554 и бр. 0015000512555 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Светлана Владева, Скопје.
 Чекови од тековна сметка бр. 0016216/10 со бр. 0001-610479 и бр. 0001610480 издадени од Македонска банка на име Јовановска Лујза, Скопје. (32315)
 Чекови од тековна сметка бр. 3918986 од бр. 1447936 до бр. 14477942 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чолакова Параскева, Скопје. (32355)
 Чек од тековна сметка бр. 109407 со бр. 000300644-3856 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановски Темелко, Скопје. (32361)
 Чекови од тековна сметка бр. 14511077 од бр. 5975-681 до бр. 5975686, од бр. 6036194 до бр. 6036201 и од бр. 586726 до бр. 586735 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аргировски Татјана, Скопје.
 Работна книшка на име Петковска Јулијана, Скопје.
 Работна книшка на име Стојановска Сузана, Скопје.
 Работна книшка на име Грбевски Сашо, с. Гавато, Битола. (32316)
 Работна книшка на име Стојковски Бобан, Куманово.
 Работна книшка на име Симовска Виолета, Делчево.
 Работна книшка на име Јашари Љутви, с. Ропалце, Куманово. (32339)
 Работна книшка на име Аљук Муртези, с. Опае, Куманово. (32340)
 Работна книшка на име Ѓорѓиоски Благој, Охрид.
 Работна книшка на име Анчов Ванчо, ул. "Македонска" бр. 5, Кочани. (32345)
 Работна книшка на име Крстевска Даниела, ул. "Цетинска" бр. 15, Кратово. (32348)
 Работна книшка на име Сефер Ајети, Скопје.
 Работна книшка на име Кефесере Мамути, Скопје.
 Работна книшка на име Чупиќ Мирјана, Скопје.
 Работна книшка на име Аљаѓин Сали, с. Љуботен, Скопје. (32436)
 Работна книшка на име Пешевска Весна, с. Талашманце, Кратово. (32459)
 Работна книшка на име Снежана Васева, Скопје.
 Работна книшка на име Идризи Фадиљ, Скопје.
 Работна книшка на име Милојевиќ Весна, ул. "Београдска" бр. 2, Битола. (32476)
 Работна книшка на име Зиб Хаѓип, Струга. (32477)
 Работна книшка на име Фаредин Бурами, Гостивар.
 Работна книшка на име Исуф Џафери, с. Г. Коњаре, Куманово. (32481)
 Работна книшка на име Линдита Џафери, с. Г. Коњаре, Куманово. (32482)
 Работна книшка на име Јашари Арбен, ул. "Ѓ. Салај" бр. 32, Куманово. (32485)
 Работна книшка на име Јашари Ваџиде, ул. "Ѓ. Салај" бр. 32, Куманово. (32487)
 Работна книшка на име Милчева Слаѓана, Винаца.
 Работна книшка на име Александрова Богдана, ул. "Планинска" бр. 38, Кратово. (32492)

Воена книшка на име Бунтески Боро, Скопје.
 Воена книшка на име Шабан Бедија, с. Руница, Куманово. (32496)
 Воена книшка на име Ружди Амиди, с. Руница, Куманово. (32497)
 Воена книшка бр. 0006205 на име Асани Шенаси, с. Руница, Куманово. (32498)
 Свидетелство на име Рејхан Јакупи, Струга. (32318)
 Свидетелство од 1 година гимназија на име Берат Алили, с. Отља, Куманово. (32341)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Сами Бајрами, Скопје. (32342)
 Свидетелство од 8 одделение на име Екрем Идризи, с. Челопек, Тетово. (32344)
 Свидетелство на име Георгиевски Гоше, Кочани.
 Свидетелство на име Латифова Шефије, Велес.
 Свидетелство на име Алили Земрије, с. Отља, Куманово. (32349)
 Свидетелство на име Неџми Реџеми, с. Отља, Куманово. (32350)
 Свидетелства за 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Маршал Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Асани Имране, с. Арачиново, Скопје. (32356)
 Свидетелство на име Ангелеска Илина, с. Косово, Мак. Брод (32357)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Братство Единство" на име Сејфула Ајтен, с. Батинци, Скопје. (32363)
 Свидетелство од 8 одделение на име Мевлиане Шабановски, с. Черкезе, Куманово. (32483)
 Свидетелство од 8 одделение на име Садики Таџедин, с. Слупчане, Куманово. (32484)
 Свидетелство на име Димова Душанка, Велес.
 Свидетелство на име Насевска Драгица, с. Секулица, Кратово. (32493)
 Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од ДТСУ "Наџе Бугони"-Куманово на име Бујар Емрулаи, с. Отља, Куманово. (32494)
 Свидетелство од 8 одделение на име Блажо Коцев, Кочани. (32495)
 Индекс бр. 34753 издаден од Правен факултет-Скопје на име Трајковски Александар, Скопје. (32451)
 Диплома за завршен 3-ти степен ССС издадена од ЕТУЦ "Коце Металец" на име Ристовски Љубиша, Скопје. (32313)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Аполони Грашковик Јасмина, Струмица. (32351)
 Даночна картичка сер. бр. 0011626 и дан. бр. 40119-94108480 издадена од Управа за јавни приходи на име Евро Шпед, Кавадарци. (32354)
 Даночна картичка бр. 4030993217426 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Хард Рок ДОО, Скопје. (32437)
 Даночна картичка бр. 4030000406369 издадена од Управа за јавни приходи на име МЕТАЛИКА Соња ДООЕЛ, Скопје. (32471)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Претпријатието за геолошки, хидрогеолошки и инжењерскогеолошки истражувања "ГЕОХИДРОПРОЕКТ" - Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за приватизација на седницата одржана на 28.11.2003 година, донесе Одлука за трансформација на Претпријатието за геолошки, хидрогеолошки и инжењерскогеолошки истражувања "ГЕОХИДРОПРОЕКТ" согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.
 Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простори на претпријатието, кое се наоѓа на ул. "Бихаќка" бр. 6, Скопје, во време од 8-14,00 часот. (32579)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02-пречистен текст и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Уставниот суд на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 - 1.1. Набавувач е Уставен суд на Република Македонија, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 - Скопје.
 - 1.2. Предмет на набавката: набавка на канцелариски мебел:
 - демонтажа на постоечки сидни плакари и нивно симнување до магацин;
 - изработка и монтажа на нови сидни плакари и друг канцелариски мебел изработени од оплеменета иверица во соодветна нијанса со АБС кантрака, полици, оклагии, опшиени со декоративни лајсни и опшивка во следниов обем:
 - сидни плакари со димензии:
 - 315x270x45 см;
 - 360x270x40 см;
 - 615x265x45 см;
 - 350x280x38 см;
 - 200x270x55 см (сите горенаведени по едно парче);
 - 400x270x45 см (две парчиња);
 - клуб масички 60/50 (11 парчиња);
 - работни бироа 160/80+агол+3 фиоки (3 парчиња);
 - компјутерски масички со димензии 80x80 (8 парчиња);
 - рафтови за чување хартија 200x200x45 (1 парче).
- Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.
 Право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат регистрирана дејност на територијата на Република Македонија.
 Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
 - 2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ;
 - 2.3. Услови за плаќање;
 - 2.4. Рок на изработка.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- А/ Финансиска и економска документација:
 - документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.
 Б/ Придружна документација:
 - извод од регистрација на дејноста;
 - доказ од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и

- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копии заверено кај нотар.

В/ Техничка способност:

- список на извршените услуги од ист вид во последните три години со износите, датумите и примачите.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 50 бода,
- квалитет 30 бода,
- рок на изработка 10 бода,
- начин на плаќање 10 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;

- понудата да се достави согласно со одредбите од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето - бр. 1/2003;

- секој понудувач може да учествува само со една понуда;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;

- понудите може да се доставуваат во архивата на Уставниот суд на Република Македонија или преку пошта на адреса: ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 - Скопје, со назнака за „Комисија за јавни набавки - барање за прибирање понуди бр. 1“.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Уставниот суд на Република Македонија и за извршениот избор понудувачите ќе бидат писмено известени.

Комисија за јавни набавки

Република Македонија
Фонд за магистрални и регионални патишта
Транспортен Секторски Проект

ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ НАБАВКА НА АВТОМАТСКИ БРОЈАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

ЗАЕМ БР. 4439-МК

1. Оваа покана за понудување следи по Општата објава за набавки за овој проект, која беше објавена во Development Business, Бр. 534 од 16^{та} Мај, 2000 година.

2. Фондот за магистрални и регионални патишта доби заем од Меѓународната Банка за Обнова и Развој за чинењето на Транспортниот Секторски Проект и има намера дел од средствата од овој заем да ги искористи за плаќања во рамките на Договорот за набавка на автоматски бројачи на сообраќајот.

3. Фондот за магистрални и регионални патишта повикува да се поднесат запечатени понуди од страна на подобни понудувачи за 60 автоматски бројачи на сообраќајот. Периодот на испорака е два месеци.

4. Понудувањето ќе биде спроведено согласно меѓународните процедури за понудување наведени во Упатството на Светската Банка: Набавки во рамките на IBRD заеми и IDA кредити, јануари 1995, (ревизирано во јануари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999 год.) и е отворено за сите понудувачи од подобните земји, како што е дефинирано во Упатството.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат натамошни информации во Фондот за магистрални и регионални патишта, како и да ја прегледаат понудбената документација, на подолу наведената адреса, од 9:00 до 12:00 часот.

6. Комплетниот сет од понудбената документација на англиски јазик заинтересираните понудувачи може да ја набават после поднесување на писмено барање на подолу наведената адреса и по плаќање на неповратен износ од 6100 МКД или 100 EURO. Методот на плаќање ќе биде на следниот начин:

За плаќање во EUR:

Bank name and Address	Narodna Banka na Republika Makedonija in Deutsche Bank Frankfurt Acc. No 9359332 Address: Taunusanlage 12-21 60262 Frankfurt am Main
Bank Account Holder	Fund for National and Regional Roads
Bank Account Number	25730

За плаќање во денари (МКД):

Име и адреса на Банката	Комерцијална Банка - АД Скопје Сметка Бр. 9359332 Кеј „Димитар Влахов“ 4, 1000 Скопје
Сопственик на банковата сметка	Фонд за магистрални и регионални патишта
Број на Банковната сметка	300000001613049
Единствен даночен број	4030981217633

Документите ќе бидат испратени по DHL.

7. Понудите мора да бидат доставени на подолу наведената адреса до или пред 12:00 часот (по локално време) на 23^{та} јануари 2004 година. Сите понуди мора да бидат придружувани со гаранција на понудата од најмалку 2% од износот на понудата или во еквивалентен износ во слободна конвертибилна валута. Задоцнетите понуди ќе бидат отфрлени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставниците на понудувачите, кои имаат желба да присуствуваат, на подолу наведената адреса во 12:00 часот (по локално време) на 23^{та} јануари 2004 година.

Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје, Македонија, тел: +389 2 3118 044; факс: +389 2 3220 535.

Republic of Macedonia
Fund for National and Regional Roads
Transport Sector Project

INVITATION FOR BIDS PROCUREMENT OF AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS

LOAN NO. 4439-MK

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in Development Business, issue no 534 of May 16, 2000.

2. The Fund for National and Regional Roads has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Transport Sector Project, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Procurement of Automatic Traffic Counters.

3. The Fund for National and Regional Roads now invites sealed bids from eligible bidders for 60 automatic traffic counters. Delivery period is two months.

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995 (revised January and August, 1996, September 1997, and January 1999) and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from The Fund for National and Regional Roads and inspect the bidding documents at the address given below from 0900 to 1200 hours

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee MKD 6100 or in EURO 100. The method of payment will be as follows:

For payment in EUR:

Bank name and Address	Narodna Banka na Republika Makedonija in Deutsche Bank Frankfurt Acc. No 9359332 Address: Taunusanlage 12-21 60262 Frankfurt am Main
Bank Account Holder	Fund for National and Regional Roads
Bank Account Number	25730

For payment in MKD:

Bank name and Address	Komercijalna Banka - AD Skopje Acc. No 9359332 Kej Dimitar Vlahov 4, 1000 Skopje
Bank Account Holder	Fund for National and Regional Roads
Bank Account Number	300000001613049
Tax number	4030981217633

The document will be sent by courier.

7. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 (local time) on 23 January 2004. All bids must be accompanied by a bid security of at least 2% of bid amount or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address below at 12:00 (local time) on 23 January 2004.

Fund for national and regional roads, "Dame Gruev" 14, 1000 Skopje, Macedonia, tel: +389 2 3118 044; fax: +389 2 3220 535.

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-235/2003
ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИБИРАЊЕ НА
ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА
12 kV И 24 kV КЕЛИИ И СКЛОПНИ БЛОКОВИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на барањето е А.Д. „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на сите подружници кои се составен дел на А.Д. „Електростопанство на Македонија“.

1.2. Предмет на набавката се: 12 kV и 24 kV келии и склопни блокови.

Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 3149-178.

**2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9 (стара зграда), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да достават уплатница на износ од 500,00 МКД уплатена на жи-ро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Барање бр. 01-235/2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи:

- Производител;

- Единечна цена по позиција без ДДВ на паритет ДДП подружници кои се составен дел на А.Д. „Електростопанство на Македонија“ изразена во евра. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање – само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик од страна на овластен преведувач.

**4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ**

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за испораки од ваков тип.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Понудувачот треба да достави:

- Типски атести од признати лаборатории,

- Сертификат за квалитет,

- Фабрички атести за рутински испитувања.

4.7. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

**5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)**

- цена на чинење 70 бодови;

- квалитет 20 бодови;

- начин на плаќање 5 бодови;

- рок на испорака 5 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки), ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 30.12.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на административната зграда на: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД “Електростопанство на Македонија”-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-241/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФУНКЦИЈАТА НА СИСТЕМ ЗА ДАЛЕЧИНСКИ НАДЗОР И УПРАВУВАЊЕ НА ТС 35/10 kV КРИВА ПАЛАНКА ОД ТС 110/35/10 kV КРИВА ПАЛАНКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-241/03 е АД “Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка, проектирање, инсталација и пуштање во работа на Систем за реализација на функцијата на Систем за далечински надзор и управување (СДНУ) на ТС 35/10 kV Крива Паланка од ТС 110/35/10 kV Крива Паланка.

Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик-јавно отворање согласно Законот за јавни набавки.

1.3. Понудувачот е обврзан да достави понуда во целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна понуда.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Системот за реализација на функцијата на СДНУ ТС 35/10 kV Крива Паланка од ТС 110/35/10 kV Крива Паланка треба да се испорача во склад со функционалната спецификација, која е составен дел на тендерската документација.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД “Електростопанство на Македонија”-Скопје, ул. “Орце Николов“ бб, кат 1, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница во износ од 1000,00 денари, уплатена на жиро сметка бр. 200000002447884, АД “ЕСМ“, ед. дан. бр. 4030989128346, депонента банка-Стопанска банка, со назнака за отворен повик.

Контакт телефон за технички прашања 02/3-3238241 или 3149052.

Контакт телефон за комерцијални прашања: 02/3149 155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на системот и името на евентуалниот кооперант за изведба на работите.

3.2. Понудата треба да ги опфати сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН), на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во ЕУР. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на НБМ.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3.7. Понудата мора да го содржи рокот на испорача со пуштање во работа (не подолг од три месеци).

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за измени и дополнување на Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна листа како и референтна листа за понудениот систем-најмалку 3 референци во последните 3 години. Понудите со помал број на референци ќе бидат елиминирани и нема да бидат предмет на натамошна евалуација.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	55 поени,
5.2. Квалитет	20 поени,
5.3. Начин на плаќање	5 поени,
5.4. Рок на реализација	5 поени,
5.5. Референтна листа	15 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД “Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 29.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањето на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-244/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-244/2003 е А.Д. „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е Статички возбудиен систем, Дигитален регулатор на напон и изведба и пуштање во работа на истите во според барањето и тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на работите е:

- Статички возбудиен систем 2 ком.,
- Дигитален регулатор на напон 2 ком.,
- Монтажа и пуштање во работа.

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката – не е дозволена делумна понуда.

2.3. Техничката документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЕЦ Тиквеш од 07 до 15 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 3.000,00 денари, уплатена на жиро сметка 200000002447884 во корист на А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, Ед. дан, бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-244/2003.

Контакт телефон 043-445-297 и 070 358-533 за технички дел, 3149-138 за комерцијален дел.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот и изведувачот на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени на Статички возбудиен систем, Дигитален регулатор на напон и изведба и пуштање во работа на истите, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН) на паритет ДДП ХЕЦ Тиквеш, Кавадарци, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка на Македонија.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 21 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок на испорака и изведба.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај за своето работење во последните три години, издаден од реномирана ревизорска институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН.

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа своја или на производителот, како и на изведувачот за извршени вакви или слични работи во последните три години,
- податоци за техничка опременост и кадровска екипираност на изведувачот.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.7. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 50 поени; |
| 5.2. Квалитет | 40 поени; |
| 5.3. Начин и услови на плаќање | 5 поени; |
| 5.4. Рок на испорака | 5 поени. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“ за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 29.12.2003 година во 09 часот, во просториите на А.Д. „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-245/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА
НА МОТОРИ ЗА БУЛДУЖЕРИ ТД 25 СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-245/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката се 2 парчиња нови не употребувани, произведени во 2003 година, мотори за булдужер ТД 25 Г со следните карактеристики:

- Модел КТ 19С;
- Снага 349 НР (KS) при 2100 RPM;
- СРЛ БР. 444,
- Комплет со анласер и алтернатор.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на моторите.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечната и фиксната вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство вклучувајќи и банкарските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) ДДП РЕК Битола, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во ЕУР.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизната берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата мора да се однесува на целиот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на моторите.

2.9. Понудувачот треба во понудата да ја наведе годината на производство на моторите.

2.10. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.11. Понудите од странските понудувачи со пратната документацијата освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност, Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 4.1. Цена | - 80 поени; |
| 4.2. Начин на плаќање | - 10 поени; |
| 4.3. Рок на испорака | - 10 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 26.12.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 02.02), Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, објавува

**БАРАЊЕ БР. 10-01/2003
ЗА ОТВОРЕН ПОВИК
(повторно)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на Отворениот повик е Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ Скопје со седиште на Аеродром Скопје – Петровец.

2. Предмет на повикот е: Доставување на понуди за времетраење од деловната година за:

- осигурување од дејност за штети причинети на трети лица на Аеродромите во Скопје и Охрид.

Осигурувањето треба да се изврши согласно со Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја на територија на Република Македонија и со меѓународни прописи кои се прифатени во Република Македонија.

Видот и количината што е предмет на осигурување наведени под точка 1 е утврден со посебен прилог од точка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат да го подигнат на денот на објавувањето на огласот во ЈПАУ „Македонија“ – Аеродром „Скопје“ – Петровец.

Предметот на набавката е неделив.

Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на повикот.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Назив на понудувачот.

Вкупен износ на премија.

Рок на плаќање на премија.

Рок на исплата на оштетно побарување.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата да се достави во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

Понудата да се достави по пошта или со непосредно предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ „Македонија“.

Понудата да се достави во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на повикот во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на ЈПАУ „Македонија“.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и носи ознака „документација“ и тој треба да ги содржи следните документи:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централен регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка за забрана на вршење на дејност,
- потврда од управа за јавни приходи за платени даноци и придонеси и други јавни давачки,
- дозвола за основање и работа на друштвото за осигурување според член 13 од Законот за осигурување.

Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 11,00 часот, на ден 26.12.2003 година (петок), во просторите на дирекцијата на ЈПАУ „Македонија“ со седиште на Аеродром „Скопје“ – Петровец, во присуство на овластени претставници и понудувачите.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- вкупен износ на премија 70 поени;
- рок и начин на плаќање на премијата 20 поени;
- рок на исплата на оштетно побарување 10 поени.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

- Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2003 година, во однос на месец октомври 2003 година, е висока за 0,6%.

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 2003 година, во однос на месец октомври 2003 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,3%.

Министер,

Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
1715. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1	1722. Решение за разрешување и именување претседател и член на Комисијата за распределба на средства за купување на канцелариски мебел.....	3
1716. Решение за разрешување и именување претседател и член на Економскиот совет.	1	1723. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за водоснабдување “Студенчица” - Скопје.....	3
1717. Решение за разрешување и именување членови на Правниот совет.....	2	1724. Решение за именување директор на ЈП за водоснабдување “Студенчица” - Скопје....	3
1718. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	2	1725. Одлука за именување претседател и членови на комисиите за контрола на уништувањето на доброволно предаденото огнено оружје, муниција и експлозивни материји.....	3
1719. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд...	2	1726. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 83/2003 од 19 ноември 2003 година.....	3
1720. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	2	Објава за стапката на трошоците на живот за месец ноември 2003 година, во однос на месец октомври 2003 година.....	23
1721. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на ЈП “Стрежево” - Битола.....	2		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____.200__ до _____.200__ година,
во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплекти -
примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник _____
2. Број на про-фактура _____
3. Број на примероци _____
4. Улица и бр./ п.фах/место _____
5. Жиро-сметка _____
6. Банка _____
7. Телефон _____
8. Телефакс _____
9. e-mail _____

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

М. П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на **Регистарот на прописи на РМ** за 2004 година изнесува **3.700,00** денари. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци. Секој претплатник со основната влошка добива иgratis класер-кутија.
- 3) „Базата на податоци“ на **ВЕБ страницата**, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве **цени**:

- За период од 12 месеци:

- а) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „ Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: 30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на ВЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) **CD-ROM изданијата**, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве **цени**:

- за **комплет** изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за **поединечно** издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до 20.12.2003 година за да Ве предвидиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

=====

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk pretplata@slvesnik.com.mk

=====